

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија бр.96/19) и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 и 246/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 14 јануари 2021 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Во Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.82/19), издадена на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје, во точката 1 зборовите “Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје” се заменуваат со зборовите “Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје”.
Во Прилогот 1, во точка 1 зборовите “Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје” се заменуваат со зборовите “Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје”.
2. Измената на лиценцата од точка 1 на оваа одлука се врши по службена должност согласно известување за настанати промени во формата а со тоа и во називот на носителот на лиценца.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје, со седиште на ул. Македонија бр.53/1 Скопје-Центар (во натамошниот текст: Друштво), на 25 декември 2020 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторната комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Известување за настанати промени кај носител на лиценца УП1 бр.12-14/19 од 25 декември 2020 година, за настанати промени во формата а со тоа и во називот на Друштвото и настанати промени во сопственичката структура на Друштвото.

Називот на Друштвото се менува од “Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје” во “Друштво за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДОО Скопје”.

Регулаторната комисија за енергетика, согласно член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци по службена должност врши промени на лиценцата, бидејќи Друштвото изврши промена во формата а со тоа и во називот на Друштвото.

Регулаторната комисија за енергетика на 14 јануари 2021 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 од Законот за енергетика* и член 21 став (1) точка 5) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за изменување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштвото за трговија и услуги СОЛАРИС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката.

УП1 бр. 12-14/19
14 јануари 2021 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски

Në bazë të nenit 24, paragrafi (1), pika 1), nënpika 17) të Ligjit të Energjetikës* ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 96/18 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 96/19) dhe nenit 21, paragrafi (1), pika 5) të Rregullores së Licencave ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20 dhe 246/20), Komisioni Rregullator i Energjetikës dhe i Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në seancën e mbajtur më 14 janar 2021, miratoi

VENDIM
TË NDRYSHIMIT TË VENDIMIT PËR LËSHIMIN E LICENCËS
SË KRYERJES SË VEPRIMTARISË ENERGETIKE, TREGTI ME ENERGI ELEKTRIKE

1. Në vendimin e Lëshimit të Licencës së Kryerjes së Veprimtarisë Energjetike, Tregti me Energji Elektrike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 82/19), lëshuar Shoqërisë së Tregtisë dhe të Shërbimeve "SOLARIS TREJD" SHPKNJP Shkup, në pikën 1, fjalët "Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "SOLARIS TREJD" SHPKNJP Shkup", zëvendësohen me fjalët "Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "SOLARIS TREJD" SHPK Shkup". Në Shtojcën 1, në pikën 1, fjalët "Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "SOLARIS TREJD" SHPKNJP Shkup", zëvendësohen me fjalët "Shoqëria e Tregtisë dhe e Shërbimeve "SOLARIS TREJD" SHPK Shkup".
2. Ndryshimi i licencës nga pika 1 e këtij vendimi kryhet me detyrim zyrtar, në përputhje me njoftimin për ndryshimet e bëra në formë, e me këtë edhe në emrin e bartësit të licencës.
3. Ky vendim hyn në fuqi me ditën e miratimit të tij, ndërsa publikohet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" dhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

PA1, nr. 12-14/19
14 janar 2021
Shkup

Kryetari i
Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve
të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Марко Бислимоски